

МОДА АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

- Годишен извештај за работата на друштвото
- Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА МОДА АД СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019.....	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	28

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на МОДА АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МОДА АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Како што е прикажано во белешка 18 во финансиските извештаи, друштвото прикажува залиха на резервни делови во износ од 9.652 илјади денари која што е вреднувана по набавна вредност. Ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази за вреднувањето на оваа залихата под 31.12.2019 година, бидејќи не ни беше презентирана проценка за нивната употребна и нето реализациона вредност. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции на овие износи би биле неопходни.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефектите од прашањата на кој се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото МОДА АД Свети Николе, на ден 31 декември 2019 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и финансиски извештај согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31.12.2019 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период.

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Кристина Тилиќ



Скопје, 30.04.2020



Управител

Кристина Тилиќ



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА МОДА АД СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

		(во илјади денари)	
	Белешки	2019	2018
Приходи од дејноста	(7)	224.940	233.574
Останати приходи	(8)	4.935	3.457
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		(256)	68
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(9)	(5.939)	(4.528)
Потрошени материјали	(10)	(24.453)	(29.258)
Трошоци за вработените	(11)	(173.351)	(181.638)
Останати трошоци	(12)	(9.089)	(8.626)
Амортизација		(9.442)	(7.784)
Оперативна добивка		7.345	5.266
Финансиски приходи	(13)	49	50
Финансиски трошоци	(14)	(109)	(106)
Добивка пред оданочување		7.284	5.209
Данок на добивка	(15)	(341)	(107)
Добивка по оданочување		6.943	5.102
Сеопфатна Добивка по оданочување		6.943	5.102
Заработувачка по акција		4,85	3,56

Извештаите се одобрили од страна на раководството на ден 14.02.2020.




Силјана Симоновска
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2019

(во илјади денари)

Средства	Белешки	2019	2018
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(16)	3	18
Недвижности, постројки и опрема	(17)	63.373	66.493
Вкупно нетековни средства		63.376	66.511
Тековни средства			
Залиха	(18)	18.998	19.519
Побарувања од купувачи	(19)	87.373	85.690
Краткорочни финансиски средства	(20)	18.000	18.000
Побарувања од државата	(21)	2.353	4.701
Парични средства и еквиваленти	(22)	65.446	57.070
Останати краткорочни побарувања и АВР	(23)	2.557	1.616
Вкупни тековни средства		194.726	186.595
ВКУПНИ СРЕДСТВА		258.102	253.106
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		86.742	86.742
Резерви		37.948	37.948
Задржана добивка		116.759	109.816
Вкупно	(24)	241.448	234.505
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(25)	2.350	5.292
Обврски спрема вработените	(26)	14.033	13.039
Останати краткорочни обврски	(27)	270	270
Вкупно тековни обврски		16.654	18.601
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		258.102	253.106

Извештаите се одобрени од страна на раководството на ден 14.02.2020.



Силјана Симоновска
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2019

	(во илјади денари)	
	2019	2018
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	7.284	5.209
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	9.442	7.784
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	10	-
Добивки од продажба на материјални средства	(899)	
Вредносно усогласување на залиха	105	5
Платени/примени камати	(49)	(49)
Добивка пред промени во работен капитал	15.894	12.949
Залихи	417	5.125
Побарувања од купувачи	(1.693)	7.669
Останати побарувања и АВР	1.406	(3.186)
Останати краткорочни обврски и ПБР	994	(975)
Обврски спрема добавувачи	(2.942)	2.360
Обврски спрема државата		
Платени камати	0	0
Примени камати	49	49
Платен данок на добивка	(341)	(107)
Нето парични средства од оперативни активности	13.784	23.884
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(6.331)	(14.426)
Оттуѓување на нетековни средства	923	-
Нето парични средства од инвестициони активности	(5.408)	(14.426)
Парични текови од финансиски активности		
Нето парични средства од финансиски активности	-	-
Промена во парични средства	8.376	9.458
Парични средства на почеток на годината	57.070	47.611
Парични средства на крај на годината	65.445	57.070

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019**

<i>Во илјади денари</i>	Основачки капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 1 Јануари 2018</u>	86.742	37.948	104.713	229.403
Нето добивка за 2018			5.102	5.102
<u>Состојба на 31.12.2018</u>	86.742	37.948	109.815	234.505

<i>Во илјади денари</i>	Основачки капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 1 Јануари 2019</u>	86.742	37.948	109.815	234.505
Нето добивка за 2019			6.943	6.943
<u>Состојба на 31.12.2019</u>	86.742	37.948	116.758	241.448

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи Мода Свети Николе со седиште на ул.Маршал Тито 79, Свети Николе, е основано на 05.01.1996 година .

Единствениот даночен број на Друштвото е 4025996101620.

Единствениот матичен број на Друштвото е 4043642.

Приоритетната дејност на Друштвото е 14.13 производство на друга горна облека.

Овластено лице на друштвото со овластување извршен директор со неограничени овластувања е Ангел Димитров.

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

Одборот на директори го сочинуваат:

- Манфред Михалски
- Ангел Димитров
- Јорданчо Давитков
- Мара Саздова

Основна главнина на Друштвото изнесува 86.741.674 денари, односно издадени вкупно 1.431.617 обични акции по номинална цена од 1 ЕУР поседувани од 134 иматели на акции.

Сопствениците на акции со над 5% учество во капиталот се следни:

- A.J.T Vermögensverwaltung-GMBH- Germany – 17%
- Casa MOda West GMBH - Germany – 24%
- L.M.K Holding GMBH - Germany – 17%
- Manfred Micalski – Germany - 6%
- Ангел Димитров – Свети Николе – 10%
- Грозде Цветковски – 10%
- Останати физички лица – 17%

Друштвото ги има регистрирано следниве подружници:

- Каса Мода Аутлет – Свети Николе
- Продавница – Капија - Свети Николе

Овластено лице на подружниците е Ангел Димитров.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, , 64/18 и 120/18) претпријатијата во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2019 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2018 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2018:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2019 и 2018 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми.

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2019.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2019 е следна:

	2019	2018
1 EUR	61,4856	61,4950
1 USD	54,9518	53,6887

3.4 Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2019 година во однос на 2018 година се следните:

	2019	2018
Градежни објекти	1-5%	1-5%
Опрема и Компјутери	10-25%	10-25%
Мебел	10-20%	10-20%

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.6 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.7 Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки.

3.8 Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите

нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.10 Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.11 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

3.12 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

4. Управување со финансиски ризици

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на Друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одборот на директори. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искусствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2 Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2019	2018
Средства	145.412	137.197
Обврски	(0)	1.404
Нето (неусогласеност)	145.412	138.601

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2019 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 1% намалување на денарот во споредба со ЕУР.

	2019	2018
Во илјади денари		
Загуба од курсни разлики	(1.454)	(1.386)

Во случај на зголемување на вредноста на денарот за 1% ефектот би бил добивка во истиот износ.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Прегледот на финансиските средства и обврски со 31.12.2019 година според изложеноста на каматен ризик е прикажан во табелата подолу:

	2019	2018
<u>Финансиски средства – Некаматносни</u>		
Пари и парични еквиваленти	65.446	57.070
Побарувања од купувачи	87.373	85.690
Останати побарувања	4.910	6.316
	157.728	149.075
<u>Финансиски средства – Каматносни</u>		
Краткорочни и долгорочни финансиски средства	18.000	18.000
<u>Вкупно финансиски средства</u>	<u>175.728</u>	<u>167.075</u>
<u>Финансиски обврски – Некаматносни</u>		
Обврски кон добавувачи	2.350	5.292
Останати тековни обврски	14.303	13.309
	16.654	18.601
<u>Финансиски обврски – Каматносни</u>		
Кредити и заеми	0	0
<u>Вкупно финансиски обврски</u>	<u>16.654</u>	<u>18.601</u>

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на кај дел од нив на гаранции за наплата на обезбедените добра и услуги.

На 31.12.2019 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 105.373 илјади денари (2018: 103.690 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 65.374 илјади денари [2018: 57.034 илјади денари]. Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12.2019 и 2018 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Структурата на побарувањата од купувачи прикажани во извештаите по доспеаност е прикажана во табелата подолу:

	(Во илјади денари)		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
До 1 месец	27.099		27.099
од 1-3 месеци	30.862		30.862
од 3- 6 месеци	29.384		29.384
од 6 -12 месеци			-
над 1 година	38	(10)	28
Вкупно	87.383	(10)	87.373

4.4 Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2019 година има остварено добивка од 6.943 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 178.072 илјади денари (2018: 167.994 илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

	2019	2018
Тековен коефициент	11,69	10,03
Брз коефициент	10,55	8,98
Паричен коефициент	3,93	3,07

4.5 Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6 Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2019 и 2018 година се како што следува:

	2019	2018
Показател на задолженост	6,45%	7,35%
Капитал/Средства	1	1

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2019	2018
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	65.446	57.070
Нето обврски кредити	(65.446)	(57.070)
Капитал	241.448	234.505
Нето обврски кредити/Капитал	-%	-%

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Клучна проценка и претпоставка во 2019 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета.

Функционална валута на друштвото е македонски денар.

6. Оперативни сегменти

Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Северна Македонија.

7. Приходи од дејноста

	(во илјади денари)	
Опис	2019	2018
Приходи од продажба во земјата	4.937	6.863
Приходи од продажба во странство	198.654	206.402
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	6.985	6.346
Приходи од продажба на сопствени производи и услуги	11.632	11.365
Приходи од наемнини	2.733	2.599
Вкупно	224.940	233.574

8. Останати приходи

	(во илјади денари)	
Опис	2019	2018
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	3.992	1.574
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	3	-
Останати приходи	40	1.820
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	899	63
Вкупно	4.935	3.457

9. Набавна вредност на продадени стоки и материјали

Набавната вредност на продадените готови производи за 2019 година изнесува 5.939 илјади денари (2018: 4.528 илјади денари).

10. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Трошоци за сировини и материјали	11.232	15.858
Трошоци за енергија	9.474	9.365
Потрошени резевни делови	3.365	3.750
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	382	285
Вкупно	24.453	29.258

11. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Плати и надоместоци на плата (бруто)	155.942	164.719
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	17.410	16.919
Вкупно	173.351	181.638

Просечниот број на вработени на 31.12.2019 година изнесува 504 (2018: 589) вработени.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

12. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	430	361
Услуги за одржување и заштита	1.037	734
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	1.665	2.302
Обуки за вработени	263	240
Наем – лизинг	146	188
Комунални услуги	527	522
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	29	49
Останати услуги	841	530
Трошоци за спонзорства и донации	18	20
Трошоци за репрезентација	45	62
Трошоци за осигурување	230	267
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	257	265
Даноци кои не зависат од резултатот	2.531	2.158
Вредносно усогласување на тековни средства	115	5
Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	-	13
Останати расходи од работењето	956	908
Вкупно	9.089	8.626

Во даноци кои не зависат од резултатот се вклучени трошоците за данок на додадена вредност пресметан на потрошените стоки и услуги за сопствени потреби, персоналниот данок за други лични примања, данок на имот, членарини во здруженија, комори, царина, трошоци за катастар и сл.

13. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	49	49
Позитивни курсни разлики	0	1
Вкупно	49	50

14. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Негативни курсни разлики	109	106
Вкупно	109	106

15. Данок од добивка

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

	(во илјади денари)	
	2019	2018
Добивка пред оданочување	7.284	5.209
Непризнаени расходи	1.229	174
Реинвестирана добивка	(5.102)	(4.310)
Даночна основа	3.411	1.073
Пресметан данок 10%	341	107
Ефективна даночна стапка	4,68%	2,06%

16. Нематеријални средства

	(во илјади денари)
Опис	Софтвер и останати права
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2019	1.476
Состојба со 31.12.2019	1.476
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2019	(1.457)
Трошок за годината-аморт.	(16)
Состојба со 31.12.2019	(1.473)
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2018	1.476
Состојба со 31.12.2018	1.476
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2018	(1.408)
Трошок за годината-аморт.	(49)
Состојба со 31.12.2018	(1.457)
Нето состојба со 31.12.2019	3
Нето состојба со 31.12.2018	18
Нето состојба со 31.12.2017	68

17. Материјални средства

(во илјади
денари)

Опис	Земјиште	Објекти	Транспортни средства	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2019	1.494	104.570	5.332	150.803	262.199
Набавки во текот на годината				6.331	6.331
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	(23)				(23)
Состојба со 31.12.2019	1.471	104.570	5.332	157.134	268.507
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2019	-	(77.023)	(4.473)	(114.211)	(195.707)
Трошок за годината-аморт.		(2.562)	(294)	(6.571)	(9.427)
Состојба со 31.12.2019	-	(79.585)	(4.767)	(120.782)	(205.134)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2018	1.494	104.570	6.259	183.912	296.235
Набавки во текот на годината				14.425	14.425
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			(927)	(47.534)	(48.461)
Состојба со 31.12.2018	1.494	104.570	5.332	150.803	262.199
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2018	-	(74.461)	(5.106)	(156.866)	(236.433)
Трошок за годината-аморт.		(2.562)	(294)	(4.879)	(7.735)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			927	47.534	48.461
Состојба со 31.12.2018	-	(77.023)	(4.473)	(114.211)	(195.707)
Нето состојба со 31.12.2019	1.471	24.985	565	36.352	63.373
Нето состојба со 31.12.2018	1.494	27.547	859	36.592	66.493
Нето состојба со 31.12.2017	1.494	179.031	11.365	27.046	59.802

Друштвото во тековната година има извршено набавка на машини за производство и останата опрема во вкупен износ 6.331 илјади денари. (2018: 14.425 илјади денари).

18. Залиха

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Суровини и материјали на залиха	3.362	3.526
Залиха на резервни делови	9.652	10.509
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	1.527	1.142
Залиха на производи за продажба	2.046	2.555
Производство во тек	2.410	1.788
Вкупно	18.998	19.519

19. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Побарувања од купувачи во земјата	1.302	2.122
Побарувања од купувачи во странство	1.622	-
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	84.459	83.567
Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи од земјата	(10)	-
Вкупно	87.373	85.690

20. Краткорочни финансиски средства

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Краткорочно орочени денарски средства	18.000	18.000
Вкупно	18.000	18.000

Друштвото со 31.12.2019 има орочени денарски средства на три месеци во две банки во вкупен износ од 18.000 илјади денари (2018: 18.000 илјади денари).

21. Побарување од државата

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	201	2.229
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	2.131	2.472
Останати побарувања од државата	21	-
Вкупно	2.353	4.701

22. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Парични средства на трансакциски сметки во денари	6.044	3.405
Парични средства во благајна во денари	72	35
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	59.331	53.629
Вкупно	65.446	57.070

23. Останати краткорочни побарувања

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	2.364	1.363
Побарувања од вработените	194	253
Вкупно	2.557	1.616

24. Капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото заклучно со 31.12.2019 година изнесува 86.742 илјади денари (2018: 86.742 илјади денари) и се состои од 1.431.617 обични акции со право на глас кои ги поседуваат 134 акционери. Номиналната вредност на капиталот изнесува 1.431.617 евра.

Сопственици на акциите се физички и правни лица

	Број на акции	во '000 денари	%
Правни лица	818.736	49.607	57%
Физички лица	612.881	37.135	43%
Вкупно	1.431.617	86.742	100%

Согласно Законот за данок на добивка даночната стапка е 10%.

Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи, намалена за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања во тековната година.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Во тековната година Друштвото нема исплатено дивиденда. (2018: нема).

Задржаната добивка на 31.12.2019 изнесува 116.759 илјади денари (2018: 109.816 илјади денари).

25. Обврски спрема добавувачи

(во илјади денари)

Опис	2019	2018
Обврски спрема добавувачи во странство	-	(1.404)
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.350	6.696
Вкупно	2.350	5.292

26. Обврски спрема вработени

(во илјади денари)

Опис	2019	2018
Обврски за останати надоместоци на вработени	1	-
Обврски за бруто плата	14.032	13.039
Вкупно	14.033	13.039

Друштвото со 31.12.2019 има обврски спрема вработени за исплата на плата за декември 2019 за 504 вработени. Истата е исплатена во јануари 2020 година.

27. Останати краткорочни обврски

(во илјади денари)

Опис	2019	2018
Обврски врз основа на учество во добивката	270	270
Вкупно	270	270

Обврските се кон физички лица иматели на акции кои немаат доставено трансакциски сметки за исплата на дивиденда во износ од 270 илјади денари (2018: 270 илјади денари).

28. Трансакции со поврзаните страни

Друштвото има остварено директни трансакции со друштвото Casa Moda Heinrich Katt согласно меѓусебно договорени услови:

(во илјади денари)	Салдо 31.12.2019	Салдо 31.12.2018
Побарувања	1.623	-
	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
Продажби	6.122	486
Набавки	245	

Преку посредник има остварено приходи од продажба во странство до краен корисник, кој е поврзана страна Casa Moda Heinrich Katt, во износ од 176.858 илјади денари (2018: 206.402 илјади денари). Побарувањата од извозникот по овој основ со 31.12.2019 изнесуваат 81.468 илјади денари (2018: 83.173 илјади денари).

Друштвото има остварено трансакции и со поврзаното друштво Камотекс ДОО, со кое имаат иста управувачка структура. Трансакциите се одвиваат согласно меѓусебно договорени услови.

	Салдо 31.12.2019	Салдо 31.12.2018
Побарувања	634	388
	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
Набавки	1.958	2.714
Продажби	5.507	5.485

29. Примање на органите на управување

	<i>(во илјади денари)</i>
	2019
Бруто плата	2.210
Бруто надоместоци за членови на Одбор на Директори	267
Останати бруто надоместоци	46
Вкупно	2.523

30. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови

Менаџментот на друштвото смета дека не постојат потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други субјекти, ниту пак има дадено гаранции за други друштва

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

31. Настани по датумот на билансот на состојба

Како резултат на глобалната пандемија со COVID-19 и локалната вонредна состојба друштвото нема прекин во деловните функции.

Друштвото очекува влијание на состојбите предизвикани со корона вирусот и воведената вонредна состојба во земјата, врз средствата и очекуваните парични текови како резултат на неизвесноста во нарачките и намалениот број на работни часови. Заради неизвесноста околу времетраење на мерките, раководството под датумот на овој извештај не е во состојба да направи релевантни проценки на финансиските ефекти. Раководството врши анализа на можните ризици и соодветни постапки како одговор на истите.

ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Сопственичко друштво за производство
на конфекциски производи
"МОДА"
Бр 05-125
14.02 2020 год.
Св.Николе

ПРИЛОГ 2

Период			Контролор																					
1	2	3	0	4	0	4	3	6	4	2	2	7	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	5	4
Зид работ:			идентификационен број (ЕМЕ)								Резервни кодекси													

МОДА АД

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Ул. „Маршал Тито“ бр. 79

Свети Николе

032-443-159

Адреса за е-пошта

bojanka@ad-moda.com

Единствен даночен број

4 0 2 5 9 9 6 1 0 1 6 2 0

БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12. 2019 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Број на Б/О	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		229.874.902	237.031.683
2.	Приходи од продажба	202		224.940.339	233.574.379
3.	Останати приходи	203		4.934.563	3.457.304
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		3.426.095	3.357.806
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		3.170.458	3.426.095
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		222.274.375	231.834.166
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		24.452.575	29.257.725
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		170.186	923.956
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		5.768.657	3.604.379
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		4.674.186	4.687.173
11.	Останати трошоци од работењето	212		4.291.052	3.703.853
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		173.351.380	181.637.874
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		106.825.164	113.168.709

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на	Број на	Износ	
				Тековна	Претходна
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		6.475.903	6.858.838
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		42.640.464	44.691.509
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		17.409.849	16.918.818
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		9.442.344	7.784.139
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		114.777	5.442
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		9.218	229.625
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		48.690	49.702
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		48.665	48.991
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		25	711
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		109.117	106.178
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		5	155
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		109.112	106.023

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Број на барање	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		7.284.463	5.209.330
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		7.284.463	5.209.330
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		341.114	107.341
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		6.943.349	5.101.989
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен)	257		538	589
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		6.943.349	5.101.989
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		6.943.349	5.101.989
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинатото работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2019 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на позиција	Број на позиција	Износ	
				Тековна	Претходна
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		6.943.349	5.101.989
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		6.943.349	5.101.989
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		6.943.349 7.029.380	2.101.989
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			

21.6.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			
-------	--	-----	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Производство на друга горна облека ДЕЈНОСТ-

1	4	1	3
---	---	---	---

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Силјана Симоновска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија 0101164

Потпис Во, Св.Николе

Во Св.Николе На ден 29. 02.2020 година

На ден 29. 02.2020 година Име и презиме на законскиот застапник на друштвото Ангел Димитров

Потпис



Зависно од друштво за производство
на конфекциски производи
"МОДА"
Бр 05-125
14.02 2020 год
Св.Николе

ПРИЛОГ 1

--	--	--	--

Период

--	--

Контролор

--	--	--

Зид работ:

0	4	0	4	3	6	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---

идентификационен број (ЕМЕ)

2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Резервни кодекси

Назив на друштвото

МОДА АД

Адреса, седиште и телефон

Ул.„Маршал Тито“ бр. 79

Свети Николе

032-443-159

Адреса за е-пошта

bojanka@ad-moda.com

Единствен даночен број

4	0	2	5	9	9	6	1	0	1	6	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12. 2019 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака	Број на барање	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		63.376.116	66.510.913
	(002+009+020+021+031)				
2.	І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002		2.880	18.380
	(003+004+005+006+007+008)				
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		2.880	18.380
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009		63.373.236	66.492.533
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010		26.831.101	29.039.729
10.а.	Земјиште	011		1.470.878	1.494.048
10.б.	Градежни објекти	012		25.360.223	27.545.681
11.	Постројки и опрема	013		34.977.278	35.797.357
12.	Транспортни средства	014		565.386	858.935
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		999.471	796.512

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака	Број на беле	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		194.726.844	186.594.662
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		18.997.511	19.519.393
33.	Залихи на сировини и материјали	038		3.362.053	3.525.595
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		11.179.460	11.651.032
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.409.708	1.787.695
36.	Залихи на готови производи	041		760.750	1.638.400
37.	Залихи на трговски стоки	042		1.285.540	916.671
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака	Број на барање	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		92.283.448	92.005.687
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		87.372.628	85.689.511
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		2.363.850	1.362.928
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		2.353.423	4.700.544
45.	Побарувања од вработените	050		193.547	252.704
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		18.000.000	18.000.000
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.6.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		18.000.000	18.000.000
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		65.445.885	57.069.582
52.a.	Парични средства	060		65.445.885	57.069.582
52.6.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		258.102.960	253.105.575
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		1.121.035	1.349.098
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		241.448.453	234.505.104
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		86.741.674	86.741.674
58.	II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СФОПФАТНА ДОБИВКА	070		19.531.660	19.531.660
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		18.416.207	18.416.207
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073		18.416.207	18.416.207
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака	Број на барање	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		109.815.563	104.713.574
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		6.943.349	5.101.989
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		16.654.507	18.600.471
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		16.654.507	18.600.471
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		2.350.252	5.292.023
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		4.243.610	4.069.923
91.	Обврски кон вработените	100		9.789.712	8.968.413
92.	Тековни даночни обврски	101		821	
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на	Број на беле	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		270.112	270.112
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (или ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОЛАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		258.102.960	253.105.575
103.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		1.121.035	1.349.098

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Силјана Симоновска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0101164

Потпис

Во,

Св.Николе

Во

Св.Николе

На ден

29. 02.2020 година

На ден

29. 02.2020 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Ангел Димитров

Потпис



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД "МОДА"-СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2019 ГОД.

Назив на субјектот: Акционерско друштво за производство на
Конфекциски производи "Мода"
Седиште на субјектот: Ул."М.Тито" бр. 79 - 2220 Св.Николе
ЕДБ на субјектот: 4025996101620

Во текот на 2019 год. АД МОДА Св.Николе оствари производни резултати кои се послаби од остварените во 2018 година.

Остварен е извоз на 999.615 конфекциски единици во вредност од 3.060.323 ЕУР, кој е за 7% помал од минатогодишниот.

По малото производство и по малиот извоз се резултат на намалениот број на работни часови од 5.2% кој произлезе од нередовното снабдување со репроматеријали од фирмата Хеинрих Катт и намалениот обем на работа.

Остварената продуктивност, изразена преку остварен девизен прилив на 1 работен час, изнесува 3,89 ЕУР/час и е послаба за 2% во однос на минатогодишната.

Просечната извозна цена изнесува 3,06 ЕУР и е за 2% по мала од минатогодишната.

Во текот на годината, поради намалените порачки од КАСАМОДА, компанијата мораше да бара нови купувачи за да го одржи капацитетот на производство. За прв пат се отпочна производство на работна облека и женски блузи кое предизвика намалување на продуктивноста во одредени фази.

Остварените расходи од работењето се за 4,2% по ниски од минатогодишните и се резултат на по малиот обем на работа и направените заштеди во работењето.

Остварена е добивка пред оданочување во износ од 7.380.053 денари, а по одбивката на Данок на добивка во износ од 350.673 денари, останува нето добивка за деловната година од 7.029.380 денари.

Остварената нето добивка е за 38% по добра од минатогодишната и е резултат на по малите расходи од работењето.

Основни финансиски показатели

-Вкупниот збир на Активата/Пасивата во билансот на состојба на 31.12.2019 год. изнесува:	258.102.960 ден.
-Приходи од редовно работење	229.874.902 ден.
-Расходи од редовно работење	222.274.375 ден.
-Финансиски приходи	48.690 ден.
-Финансиски расходи	109.117 ден.

-Добивка пред оданочување.....	7.284.463 ден.
-Данок на добивка.....	341.114 ден.
-Нето добивка за деловната година.....	6.943.349 ден.

Показатели за финансиската состојба -Показатели за финансиската стабилност

1. Финансиска сигурност (Учество на капиталот и резервите во вкупната пасива)..... 94 %.
2. Степен на кредитна способност (Однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски спрема постојаните средства)..... 381%
3. Степен на самофинансирање (Однос помеѓу капиталот, резервите и долгорочните резервирања спрема постојаните средства и залихите).....293%
4. Степен на задолженост (Однос на Вкупните долгови спрема капиталот и резервите).....6,9 %

Показатели на ликвидноста

1. Показател на моментната ликвидност (Однос помеѓу хартиите од вредност и паричните средства спрема краткорочните обврски).....392%
- 2 Показател на тековната ликвидност (Однос помеѓу тековните средства, намалени за залихите и краткорочните обврски)..... 1055%
3. Показател на општата ликвидност (Однос помеѓу тековните средства и краткорочните обврски).....1.170%

-Показатели на деловната успешност

1. Однос на вкупните приходи и вкупните расходи.....103 %
2. Однос на деловните приходи и деловните расходи.....103 %
3. Однос на приходите и расходите од финансирање..... 45 %
4. Однос на добивката за деловната година и редовните и финансиските приходи.....3,2%

-Показатели на рентабилноста

1. Однос на бруто добивката и вкупната актива.....3,0 %
2. Однос на бруто добивката и Вкупните приходи.....3,2 %
3. Однос на Бруто добивката и капиталот со резервите.....3,0 %

-Примања на членовите на Одборот на директори:

- 1.Извршен директор Ангел Димитров
 - Надомест за членство во Одборот не зема
 - Бруто плата 1.186.837 денари, нето 779.612 денари
 - Бруто плата во Камотекс ДОО од 1.186.837 ден, нето од 779.612 денари,
 - Надомест за годишен одмор 6.600 денари бруто или 5.940 денари нето.
 - Надомест за членство во УО во Камотекс - Бруто 819.936, нето 737.942 денари
 - Надомест за годишен одмор во КАМОТЕКС ДОО 6.600 денари бруто или 5.940денари нето.
- 2.Неизвршен директор Манфред Михалски
 - Бруто плата 434.122 денари, нето плата од 292.970 денари
 - Надомест за годишен одмор бруто=13.200 ден. нето од 11.880 денари,
 - Надомест за членство во Одборот не зема.
 - Надомест за членство во НО на Камотекс, 819.936 бруто или 737.942 нето
- 3.Неизвршен директор Мара Саздовска
 - Надомест за членство во Одборот од бруто 133.333 денари, нето од 120.000 денари.
 - Бруто плата во КАМОТЕКС ДОО од 727.281 денар или нето од 484.353 денари,
 - Надомест за годишен одмор бруто од 13.200 денари и нето од 11.880 денари
 - Надомест за членство во УО на Камотекс бруто износ од 819.936 денари , нето износ од 737.942 денар.
- 4.Неизвршен директор Јорданчо Давитков
 - Бруто плата од 589.605 денари или нето од 393.963 денари;
 - Бруто надомест за член на Одбор од 133.333 денари или нето износ од 120.000 денари
 - Надомест за годишен одмор бруто од 13.200 денари и нето од 11.880 денари

Од прикажаните показатели се гледа дека АД "Мода" и понатаму има висока финансиска сигурност и стабилност која се одразува позитивно на ликвидноста на фирмата. Показателите на деловната успешност се малку по добри во однос на минатогодишните.

Во текот на 2019 год. вкупните инвестиции во движен и недвижен имот изнесуваат околу 100.000 ЕУР.

Целокупните средства со кои располага друштвото се во негова сопственост и во моментот друштвото нема потреба од никакви задолжувања кај банки или други кредитори.

Целокупниот ризик во работењето на фирмата е поврзан со успесите и падовите на фирмата "Casa Moda Heinrich Katt".

За идното работење ќе биде особено важно движењето на побарувачката за конфекциски производи на западно европските пазари, многу силната конкуренција од земјите на далечниот исток (Бангладеш,

Вьетнам, Камбоџа и др.) предизвикана од многу ниските цени на работната сила, и порастот на платите во Македонија.

Во текот на 2019 година друштвото за прв пат се соочи со недостиг на работна сила. Затоа одлуката на менаџментот е во идните години да се инвестира во автоматски машини кои ќе ја подобрат продуктивноста, но исто така ќе овозможат вработување на работна сила со по слаби умешности кои се присутни на пазарот на трудот.

Не постојат средства во друштвото кои поради неадекватно мерење можат да предизвикаат влијание на финансискиот резултат или пак да предизвикаат скриени добивки односно загуби.

Св.Николе 28.02.2020 год.

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР



Ангел Димитров